

- НАПОМЕНА:** Барањето со доказите во прилог се поднесува до центарот за социјална работа надлежен за подрачјето на кое мајката има постојано место на живеење. Доказите во прилог во зависност од тоа кој е барател се евидентираат со заокружување на соодветните редни броеви, а под реден бр.2 и со подвлекување на соодветното. Во случај кога мајката не е државјанин на Република Македонија, а склучила брак со државјанин на Република Македонија и има лична карта за странец издадена од Министерство за внатрешни работи, барањето за остварување на правото на еднакратна парична помош за новороденче го поднесува таткото до центарот за социјална работа надлежен за подрачјето на кое таткото има постојано место на живеење, а доказите во прилог се евидентираат и со заокружување на соодветните броеви.

I. Податоци за мајката

_____ (Презиме, татково име и име)	ПРИПНА ЗАЕДНИЦА	ШКОЛСКА ПОДГОТОВКА	СТАТУС
Адреса _____ улица и број _____ место _____ ОПШТИНА _____	1.Македонска 2.Албанска 3.Турска 4.Влашка 5.Српска 6.Ромска 7.Бошњачка 8.Не се изјасниле 9.Други	1.Без образование 2.НКВ 3.ПКВ 4.КВ 5.ВКВ 6.Со непотполно осн.образование 7.Основно образование 8.Средно образов. 9.Вишо образов. 10.Високо образов. 11.м-р на науки 12. д-р на науки 13.Друго	1.Вработена 2.Невработена 3.Друг статус____ _____
Раѓањето настанало на: _____ 20____ година _____ /место/	ЕМБГ НА МАЈКАТА _____ Л.К.Бр. _____ ДРЖАВЈАНСТВО _____		

II. Податоци за сите членови на семејството

Ред Бр.	Име и презиме	Матичен број	Сродство	Ден, месец и год. на раѓ.	Место на раѓање	Занимање	Припадност на заедница
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							

ИЗЈАВА

Јас _____, под кривична и материјална одговорност изјавувам дека наведените податоци во барањето се вистинити.

Дата _____

ПОДНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕ

(име, татково име и презиме)

Ослободено од плаќање на административна такса по член 18 точка 22 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03,19/04,61/04,95/05,70/06,92/07,88/08 и 130/08)